

ИДЕНТИТЕТОТ НИ Е ВО СИ

Од 17 до 21 февруари 2005 година познатиот македонски бизнисмен во Соединетите Американски Држави, господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски престојуваше во Швајцарија, при што го посети Форумот на македонските друштва, а на тамошните Македонци им вети финансиска, морална и секаква друга помош.

"Форумот на македонските друштва во Швајцарија е формиран со цел да ги координира нивните активности. Организираме заеднички средби, разменуваме мислења и колку можеме повеќе работиме во насока на интеграција на нашиот народ во Швајцарија, на било кое поле", вели Миле Колески.



МИЛЕ КОЛЕСКИ, СЕКРЕТАР НА ФОРУМОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУШТВА ВО ШВАЈЦАРИЈА

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

Тешка и болна е судбината на Македонците кои живеат надвор од матичната држава. Борбата за подобра егзистенција е причината поради која многумина нашинци ги напуштаат родните огништа и заминуваат во белиот свет. Иако, од татковината се оддалечени со илјадници километри, сепак нивните срца се блиску до родната грутка. Таква е судбината и на господинот Миле Колески, Македонец, по потекло од Прилепско, кој веќе дваесет години живее во Швајцарија. Во 1984 година заминал за Швајцарија, и како што вели, не бил свесен дека толку години ќе остане во оваа земја. Животот си го направил своето. Тој се интегрирарал во Швајцарија, а на трнливиот печалбарски пат работел на многу работни места. Сам бил сè до 1989 година, кога се вратил во Македонија и се оженил. Неговите две деца

се родени во Швајцарија, но имаат двојно државјанство - македонско и швајцарско. Всушност, се оженил откако ја добил визата Б, затоа што претходно тоа не му го дозволувале законските процедури во таа држава.

"На почетокот работев во еден хотел. Ги исполнив сите потребни швајцарски процедури. Прво се издаваат сезонски визи за девет месеци, по 4 сезонски визи се добива визата Б, со која можеш да менуваш работа, да живееш како нормален граѓанин, всушност со претходните визи од по девет минати месеци во Швајцарија, треба на три месеци да се враќаш во Македонија. По одредени години се добива трета виза Ц, а по извесен период можеш да станеш нивен граѓанин. Сега имам право да гласам, зашто станав швајцарски граѓанин. Живеам во кантонот Вауд (ВД-главен град на тој кантон е Лозана), тоа е романски кантон, кој се протега на Леманското Езеро, кое граничи со Франција, сè до Женева. Во кантоните, странците немаат големи права во однос на гласањето,

тоа можат да го направат дури откако ќе добијат виза, но гласаат само за општините. Јас сум член во Советот на градот, всушност одамна ја имам таа виза Ц", вели Колески.

Господинот Миле Колески е секретар на Форумот на македонските друштва во Швајцарија, во кој членуваат 2 спортски друштва и 5 клубови.

Од 17 до 21 февруари 2005 година познатиот македонски бизнисмен во Соединетите Американски Држави, господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, престојуваше во Швајцарија, при што го посети Форумот на македонските друштва, а на тамошните Македонци им вети финансиска, морална и секаква друга помош.

"Во тој период ја проштатвме Швајцарија, бевме во Женева пред зградата на ОН, потоа во Берн, во просто-



ЛАТА НА ИНТЕГРИРАЊЕТО

риите на клубот "Мак - Мел". Таму дојдоа претседателите на клубовите и претседателството на Форумот за да разменат мислења. Џорџ беше задоволен од нашата организираност и вети морална, финансиска и секаква друга помош. Всушност, бевме изненадени од тоа што господинот Атанасоски својот роденден го мина со нас наместо во друштво на најблиските. Ние од Форумот ќе се обидеме да стапиме во контакт и со Македонците од цел свет", истакнува Колески.

ОБЕДИНЕТОСТ

"Форумот - додава Колески - е основан на 14 март 2004 година во Берн. Претходно, 5 независни друштва работела заеднички, иако не

беа сплотени во еден форум. Потоа, на иницијатива и со помош на нашиот најголем донатор, македонскиот бизнисмен и почесниот конзул во Швајцарија, господинот Владимир Ралев, кој живее во Женева, одлучивме да го формираме Форумот. Ралев е избран како почесен, доживотен координатор на нашиот Совет. Форумот е формиран со цел да ги координира друштвата кои постојат во Швајцарија. Организираме заеднички средби, разменуваме мислења во областа на културата и колку можеме повеќе работиме во насока на интеграција на нашиот народ во Швајцарија, на било кое поле. Форумот нема седиште, се состануваме еднаш во просториите на некој клуб, следниот пат во друг, а организираме и заеднички културни, спортски манифестации... Во таа насока работевме и пред да се формира Форумот, па така тогаш го организиравме и доаѓањето на поранешниот претседател на Република Македонија, Киро Глигоров, како и на починатиот претседател Борис Трајковски, итн. Во таа организација учествуваа: Друштвото "Пирок ренанс" близу Лозана, "Мак-Мел" од Бургдорф близу Берн, "Илинден" од Зуг, "Македонија Арберг". Тоа беа првите четири клуба кои го создадоа Форумот. Негов член може да стане секое македонско друштво, кое е расположено да соработува со нашето раководно тело и да работи во насока на интегрирање на Македонците во Швајцарија".

Првиот претседател на Форумот, Мите Митров, бил избран на 14 март минатата година. Оваа година новото изборно собрание се одржало во јануари, а сега претседател на Форумот е Ер-

дован Етоски (од Друштвото "Мак - Мел" од Бургдорф). Интересно е тоа што претседателот се избира од клубовите и од друштвата кои се во Форумот, односно една година тој е од еден клуб, друга од друг итн. Форумот се финансира преку одржу-

на вклученост на странците во политичкиот живот на државата. Таму нашинците се занимаваат со разни професии, тие се лекари, бизнисмени... Еден од успешните македонски бизнисмени е и Владимир Ралев. Всушност, работните места на Македон-



ГОРГИЈА - ЏОРѢ АТАНАСОСКИ, ВЛАДИМИР РАЛЕВ, МИЛЕ КОЛЕСКИ

вањето манифестации, потоа од влезниците, иако од нив често се забележува негативен биланс. Меѓутоа, најмногу се финансира од донации, а секако најголема помош, финансиска, материјална и друга, е од нивниот најголем донатор, Ралев.

Господинот Колески објаснува дека швајцарскиот закон дозволува Македонците да имаат две државјанства - македонско и швајцарско. Нормално, секој Македонец сака да има и македонско државјанство. Македонците ги има секаде во оваа држава, во сите градови, но најмногу се сконцентрирани околу Лозана, Берн, Цирих... Македонците се вклучени во политичките партии, во советот на градовите, тоа е максимумот

ците зависат од тоа како тие се интегрирале, се снашле, но важно е тоа што тие се вредни луѓе. Македонците во Швајцарија се организирани според регионот каде што живеат. Уште од дамнешни времиња тие се собирале во разни клубови, каде го негуваат она своето, македонското, се среќаваат и организираат заеднички забави, ги задржуваат боите на Македонија.

КАНТОНИ

За многумина Македонија е Швајцарија на Балканот. Го прашавме господинот Колески како се живее во кантон. "Еден кантон е една држава, сите кантони заедно формираат федерација. Кан-



ФОРУМОТ ГИ СПЛОТИ МАКЕДОНСКИТЕ ДРУШТВА ВО ШВАЈЦАРИЈА

тонот делегира свои финан- : сиски, економски, политички : проблеми, си има свој совет, : свои политички партии, сво- : ја полиција. Сите кантони во : Швајцарија едноставно се ед- : на мала држава во голема.

Сепак, тие имаат една за- : едничка власт, кантоните не : ги донесуваат сами одлуките, : туку за тоа одлучува држа- : вата. Кантонот не е неком- : плетно зависен. Тој е апарат : кој функционира на ниво на : регион. Има своја админи- : страција, плаќа данок во сво-

многу малку. Во зависност од : тоа во кој кантон живеат : Македонците зборуваат на : тој јазик. Македонскиот јазик : го говорат дома, во клубо- : вите, на манифестациите", об- : јаснува Колески и додава : "Во кантоните каде што жи- : веат Македонци, Владата на : РМ испрати 3-4 македонски : професори, кои требаше на- : шите тамошни деца да ги : учат да го зборуваат маке- : донскиот јазик. Но, нивната : работа секаде не постигна : исти резултати. Имаме дово-



АТАНАСОСКИ ВО ДРУШТВО СО МАКЕДОНЦИТЕ ОД ШВАЈЦАРИЈА



СИМБОЛОТ ЗА БОРБА ПРОТИВ НАГАЗНИТЕ МИНИ ПРЕД ООН ВО ЖЕНЕВА

јата администрација, но и да- : нок на ниво на целата држа- : ва, како и другите финансии. : Кантоните не се етнички чисти. : Во Швајцарија има четири : говорни подрачја - германско, : француско, италијанско, романско. : Македонците живеат во сите кантони. : Таму каде што поголемиот дел од : населението се Германци, : народот учи на тој јазик. Во : официјална употреба се четири : јазици - германски, француски : и италијански, но и романски, : иако се зборува

лен број македонски ученици, : но грешката е во тоа што : учителите се испраќаат од : Македонија. И во Швајцарија : има Македонци кои сакаат и : можат да предаваат македонски : јазик, но за тоа немаат дозвола : од македонската влада. Македонците : многу подобро се интегрирани : во Швајцарија и можат на : тамошниот ученик појасно да : му објаснат некој поим. Додека, : пак, на учителите им е потребно : повеќе време за да се интегрираат : во живо-

тот во Швајцарија. Сите ние, : пред да замине во некоја : држава, за неа знаеме нешто, : имаме некакви податоци, но : тоа не е тоа. Станува збор за : колеџи кои се финансирани : од Владата на РМ, кои треба : да работат во среда и во сабота : попладне. Во Швајцарија : има околу 65.500 граѓани : на Република Македонија. Таму : секој има доволно за просечен : живот".

А, за она што се случува во : Македонија, односно за про-

матичната држава, на некој : начин и ѝ помагаат на татковината.

"Секогаш нè влече носталгијата : кон родниот крај. Сакаме да : каснеме наша пиперка, ајвар, : лутеница, прилепско, скопско : пиво. Конзумираме многу од : нашите јадења, но и од швајцарските. : Нашето јадење е еден вид : подарок за роденден, или за : исклучителни прилики", вели : Колески.

Порано Миле Колески по-



НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ГАНКА САМОИЛОВСКА-ЦВЕТАНОВА ГО ПОСЕТИЈА ФОРУМОТ ВО ДЕКЕМВРИ 2004 ГОДИНА

блемите на економски план, : Колески вели дека на Македонците : во Швајцарија им е тешко и : секогаш се прашуваат зошто : такво нешто ѝ се случува на : нивната татковина и каде е : излезот од настаната состојба?

Тој вели дека со тоа што си : ги купуваат производите од

често доаѓал во Македонија, : но поради обврските сега : многу поретко. Освен тоа : што е секретар на Форумот : на македонските друштва, : тој работи и во синдикалната : организација на ниво на : швајцарската држава. Се грижи : за работничките права на : македонските граѓани.